

Врз основа на член 72 од Законот за персонален данок на доход ("Сл.весник на РМ" број 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006 и 139/2006), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРЕНИ ДРУГИ
ПРИХОДИ
("Сл.весник на РМ" број 55/2001 и 28/2007)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава на персоналниот данок на доход за остварени други приходи.

Член 2

Обврзникот на персоналниот данок на доход кој остварува други приходи поднесува аконтативна даночна пријава на образецот ПДД-АДП/ДП.

Образецот од став 1 на овој член содржи: Објаснување, Општи правила за пополнување, дел 1 - Податоци за обврзникот, дел 2 - Податоци за приходот, , Забелешка, Упатство за пополнување, Податоци за датумот на поднесувањето на пријавата и Податоци за приемот и обработката.

Член 3

Во делот - 1. Податоци за обврзник се впишува: единствениот даночен број на обврзникот (единствен матичен број на граѓанинот, а за обврзник кој не е жител на Република Македонија број на пасош, датум и земја на издавање), името и презимето, местото на живеење и адресата и бројот на телефонот/телефаксот.

Член 4

Во делот - 2. Податоци за приходот, се впишува видот на приходот, датумот на остварување на приходот, а доколку приходот се остварува континуирано се впишува датумот на почетокот на неговото остварување и се впишува остварениот бруто износ во денари.

Член 5

Во делот - Забелешка, се наведуваат дополнителни податоци или подетални појаснувања за претходните делови.

Член 6

Образецот на даночната пријава ПДД-АДП/ДП е составен дел на овој Правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија.